

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 237

15 ноември 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3671. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.....	3	3674. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Стар Дојран и село Сретеново за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервис, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Сретеново, Општина Дојран.....	4
3672. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	3	3675. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Ранковце.....	6
3673. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија Ц.О. – Скопје, за периодот од 1.11.2019 година до 31.12.2019 година.....	4	3676. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанување и за давање на времено користење на недвижени ствари без надомест на Општина Ранковце.....	6

	Стр.		Стр.
3677. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	7	3686. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола.....	11
3678. Одлука за давање согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари.....	7	3687. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2019 година.....	13
3679. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А4, Штип – Кочани, делница Крупиште – Кочани од км 14+300 до км 28+057,44 на минерална суровина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Крупиште 2“, Општина Карбинци.....	7	3688. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2019 година.....	13
3680. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроелектрична централа Тополка со реф.бр.315 и придружни објекти, КО Долно Јаболчиште и КО Дреново, Општина Чашка.....	8	3689. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2019 година.....	14
3681. Одлука за продажба на движна ствар.....	8	3690. Програма за изменување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2019 година.....	15
3682. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Челопек вон-г.р., Општина Брвеница.....	9	3691. Програма за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2019 година.....	16
3683. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид.....	9	3692. Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.....	20
3684. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Кичево.....	11	3693. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.....	20
3685. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Лешок, Општина Теарце.....	11	3694. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.....	21
		3695. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	22
		3696. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	22
		3697. Решение од Комора на извршителите на Република Северна Македонија.....	23
		Огласен дел	1-88

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3671.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/19, 120/19, 181/19 и 221/19) во членот 2 став (2) во табелата по подмерката „1.20“ се додава нова подмерка „1.20-а“ која гласи:

1.20-а.	Директни плаќања за произведено и предадено грозје од сортите смедеревка, вранец, картопија, станушина, бургундец црн, жилавка и кадарка во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија	- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат површини под лозови насади и остварено производство од сортите смедеревка, вранец, картопија, станушина, бургундец црн, жилавка и кадарка од реколтата 2019 година да е предадено во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија. - Висината на директните плаќања изнесува 2 денари по килограм.
---------	---	---

Член 2

Во членот 3 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Спроведувањето на подмерката 1.20-а. “Директни плаќања за произведено и предадено грозје од сортите смедеревка, вранец, картопија, станушина, бургундец црн, жилавка и кадарка“ од член 2 став 2 на оваа уредба се врши врз основа на потврди издадени од страна на регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија. ”

Ставовите: (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24) и (25) стануваат (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25) и (26).

Член 3

Во членот 4 во точката 3 зборовите „1.7. и 1.9. ” се заменуваат со зборовите „1.7., 1.9. и 1.20-а.”.

Во точката 4 во алинејата 3 по зборовите „5 ноември 2019 година“се додаваат зборовите „како и до 22 ноември 2019 година од денот на влегувањето на сила на оваа уредба“.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8912/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3672.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на улица „Пандил Шишков“ бр.14 на КП 735/3, во КО Кисела Вода 2 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-8, влез 1, кат ПР, бр. 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 195 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-8, влез 1, кат ПР, бр. 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 2 м² и

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, бр. 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 18 м² во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6720/1 Претседател на Владата
12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3673.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕ-
ВЕРНА МАКЕДОНИЈА Ц.О. – СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 1.11.2019 ГОДИНА ДО 31.12.2019 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија ц.о. – Скопје, за периодот од 1.11.2019 година до 31.12.2019 година, бр. 02-2203/1 од 25.10.2019

година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија ц.о. – Скопје, на седницата одржана на 25.10.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8471/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3674.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ЗА СЕЛО СТАР ДОЈРАН И СЕЛО СРЕ-
ТЕНОВО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НА-
МЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И
ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ,
Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕР-
ВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИН-
ФРАСТРУКТУРА КО СРЕТЕНОВО, ОПШТИНА
ДОЈРАН****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Стар Дојран и село Сретеново за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Сретеново, општина Дојран.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 79513 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
27-дел	Сретенско	Перин плац	пасиште	5
37-дел	Сретенско	Бугарски гроб	пасиште	4
49-дел	Сретенско	Судино	пасиште	4
67/1-дел	Сретенско	Судино	пасиште	4
67/2-дел	Сретенско	Судино	пасиште	4
69-дел	Сретенско	Судино	пасиште	4
82-дел	Сретенско	Судино	пасиште	5
84/1	Сретенско	Мишино брдо	пасиште	4
84/2	Сретенско	Мишино брдо	пасиште	4
88	Сретенско	Мишино брдо	пасиште	3
91	Сретенско	Мишино брдо	нива	5
93	Сретенско	Мишино брдо	нива	5
95-дел	Сретенско	Мишино брдо	пасиште	3
98-дел	Сретенско	Мишино брдо	пасиште	5
101-дел	Сретенско	Мишино брдо	пасиште	4
214-дел	Сретенско	Судино	пасиште	4
215-дел	Сретенско	Судино	пасиште	4
230-дел	Сретенско	Циндричева шума	пасиште	4
1020/2	Сретенско	Илинденска	пасиште	5
1021-дел	Сретенско	Илинденска	пасиште	5
1034/2	Сретенско	Илинденска	пасиште	5
1035/2-дел	Сретенско	Мрдаја	пасиште	5
1067-дел	Сретенско	Мрдаја	трстика	3
1231-дел	Сретенско	Мрдаја	пасиште	5
1314/2	Сретенско	К.Ј.Питу	пасиште	5
1447/2	Сретенско	Г.Делчев	пасиште	5
1448/2	Сретенско	Г.Делчев	пасиште	5
1454/2-дел	Сретенско	Мрдаја	пасиште	3
1468/2-дел	Сретенско	Мрдаја	пасиште	3
1471/2-дел	Сретенско	Г.Делчев	пасиште	4
1472/2	Сретенско	Мрдаја	пасиште	3
1473/2	Сретенско	Г.Делчев	пасиште	4
1475-дел	Сретенско	Г.Делчев	пасиште	4
1511/1-дел	Сретенско	Мрдаја	пасиште	2
1610/2-дел	Сретенско	1 ви Мај	пасиште	5
1611/2-дел	Сретенско	1 ви Мај	пасиште	5
1612/2-дел	Сретенско	1 ви Мај	пасиште	5
1633-дел	Сретенско	Мрдаја	нива	4
1634-дел	Сретенско	Мрдаја	нива	4
1704-дел	Сретенско	Мрдаја	пасиште	4
1705	Сретенско	Мрдаја	пасиште	4
1739/2	Сретенско	Мрдаја	нива	6
1737-дел	Сретенско	Мрдаја	пасиште	3
46-дел	Сретенско	Судино	дпнз	/
66-дел	Сретенско	Судино	дпнз	/
232-дел	Сретенско	Циндричева шума	дпнз	/
1727-дел	Сретенско	Мрдаја	дпнз	/
1724/2-дел	Сретенско	Мрдаја	дпнз	/
1736-дел	Сретенско	Мрдаја	дпнз	/

1474/2-дел	Сретенско	Мрдаја	пасиште	4
1621/2-дел	Сретенско	Ул.1-ви Мај	пасиште	5
87-дел	Сретенско	Мишино брдо	Нива	5
90	Сретенско	Мишино брдо	Лозје	4
72/1-дел	Сретенско	Мишино брдо	Нива	5
72/2-дел	Сретенско	Мишино брдо	Нива	5
72/3-дел	Сретенско	Мишино брдо	Нива	5
71-дел	Сретенско	Мишино брдо	Нива	5
99-дел	Сретенско	Мишино брдо	Нива	4
1739/1-дел	Сретенско	Мрдаја	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 2097200 м²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6883/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3675.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука на Општина Ранковце се даваат на трајно користење без надоместок недвижни ствари сопственост на Република Северна Македонија, со вкупна површина од 388 м2 и 3 м3, кои се наоѓаат во село Герман, Општина Ранковце на:

1. КП. бр.4420, место викано Плавило, КО Герман, запишани во Имотен лист бр.592 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда В1-1, влез 2, кат ПР, број 0, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 13 м2;

- зграда 1, намена на зграда В1-1, влез 2, кат ПР, број 0, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 222 м2;

- зграда 1, намена на зграда В1 -1, влез 3, кат ПО, број 0, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 59 м2;

- зграда 4, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 0, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 12 м2;

- зграда 5, намена на зграда Е18, влез 1, кат ПР. број 0, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 3 м3,

2. КП. бр. 4423, место викано Плавило, КО Герман, запишани во Имотен лист бр.592, и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 0, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 32 м2;

- зграда 2, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 0, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 30 м2,

3. КП. бр. 4421 место викано Плавило, КО Герман, запишани во Имотен лист бр.81. и тоа зграда 2, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 0, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 20 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7101/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3676.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанување и за давање на времено користење на недвижни ствари без надомест на Општина Ранковце („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/09).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7102/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3677.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Основен суд Кочани да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари - опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расход на опрема Су-03-2/19-3 од 18.10.2019 година, донесена од претседателот на Основен суд Кочани.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8379/1 Претседател на Владата
12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3678.

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ ДО 3 ХЕКТАРИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, бр.02/19 со архивски бр.39-10547/1 од 22.10.2019 година, распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8576/1 Претседател на Владата
12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3679.

Врз основа на член 40-а став (12) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ А4, ШТИП – КОЧАНИ, ДЕЛНИЦА КРУПИШТЕ – КОЧАНИ ОД КМ 14+300 ДО КМ 28+057,44 НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРУПИШТЕ 2“, ОПШТИНА КАРБИНЦИ

1. На Јавното претпријатие за државни патишта се доделува концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А4, Штип – Кочани, делница Крупиште – Кочани од км 14+300 до км 28+057,44 на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Крупиште 2“, општина Карбинци, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7602764	4635521
T-2	7602471	4635546
T-3	7602624	4635943
T-4	7602511	4635921
T-5	7602243	4635734
T-6	7602288	4635560
T-7	7602475	4635383
T-8	7602642	4635267

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.149865 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука е до 11.7.2021 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8718/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3680.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ТОПОЛКА СО РЕФ.БР.315 И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ, КО ДОЛНО ЈАБОЛЧИШТЕ И КО ДРЕНОВО, ОПШТИНА ЧАШКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроелектрична централа Тополка со реф.бр.315 и придружни објекти, КО Долно Јаболчиште и КО Дреново, Општина Чашка.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2300 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1032	Долно Јаболчиште	Ливади	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				75635 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8724/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3681.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на движна ствар - патничко моторно возило за старо железо, сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е Министерството за финансии и тоа:

- патничко моторно возило;
- марка: Сеат,
- тип: Ибица 1.4 Стела,
- година на производство: 2000,
- регистарска ознака: КУ-003-МФ,
- број на мотор: АКК 228719,
- број на шасија: WSSZZZ6KZ1R 130362,
- сила на мотор (kw): 44,
- работна зафатнина на моторот (cm³): 1390 и
- боја на каросерија: темна плава 98.

Член 2

Продажбата на движната ствар од членот 1 на оваа одлука ќе се врши по пат на електронско јавно наддавање преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи со проценета вредност од 10,00 денари од килограм согласно со проценката од Бирото за судски вештачење бр. СВ V 267 /18 од 29.1.2019 година.

Почетна цена на електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 6.880,00 денари, согласно со проценката на Бирото за судски вештачења и документацијата за официјалното мерење за тежината на моторното возило кое изнесува 688 kg.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8756/1 Претседател на Владата
12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3682.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ЧЕЛОПЕК ВОН-Г.Р., ОПШТИНА БРВЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Челопек вон-г.р., Општина Брвеница.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Кататастарска класа
1040	Челопек вон-г.р	Бабаиште	Нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				5647m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8958/1 Претседател на Владата
12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3683.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Персонален компјутер	Производител: XII Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7NG	1
2	Персонален компјутер	Производител: XII Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7P5	1
3	Персонален компјутер	Производител: XII Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7NX	1
4	Персонален компјутер	Производител: XII Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7PD	1
5	Персонален компјутер	Производител: XII Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7NM	1
6	Персонален компјутер	Производител: XII Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7R2	1
7	Персонален компјутер	Производител: XII Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7Q2	1
8	Персонален компјутер	Производител: XII Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7PX	1
9	Персонален компјутер	Производител: XII Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7R8	1
10	Персонален компјутер	Производител: XII Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7NV	1
11	Монитор за персонален компјутер	Производител: XII Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FXR	1
12	Монитор за персонален компјутер	Производител: XII Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FX5	1
13	Монитор за персонален компјутер	Производител: XII Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FX6	1
14	Монитор за персонален компјутер	Производител: XII Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FXJ	1
15	Монитор за персонален компјутер	Производител: XII Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FXC	1
16	Монитор за персонален компјутер	Производител: XII Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FX7	1
17	Монитор за персонален компјутер	Производител: XII Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FXT	1
18	Монитор за персонален компјутер	Производител: XII Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FXM	1
19	Монитор за персонален компјутер	Производител: XII Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FXL	1
20	Монитор за персонален компјутер	Производител: XII Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FX8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Охрид за потребите на СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ – Охрид.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8979/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3684.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12, 43/14, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, нафтени деривати на Општина Кичево, и тоа:

- Еуродизел БС 100.000 литри.

Нафтените деривати, од став 1 на овој член, се отстапуваат на Општина Кичево за потребите на ЈП за комунални дејности Комуналец – Кичево за спроведување на активности за транспорт на отпад.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени те нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Општина Кичево.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9012/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3685.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ЛЕШОК, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Лешок, општина Теарце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1307/1	Лешок	Црница	Нива	4
1307/2	Лешок	Црница	Нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3501м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9013/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3686.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7Q5	1
2	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7QS	1
3	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7MY	1
4	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7Q3	1
5	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7NP	1
6	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7PF	1
7	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7PT	1
8	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7P8	1
9	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7P6	1
10	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7NF	1
11	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FVM	1
12	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FV2	1
13	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FV4	1
14	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FVG	1
15	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FVC	1
16	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FVN	1
17	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FVV	1
18	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FWV	1
19	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FYY	1
20	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FTW	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Битола за потребите на СОЕУ „Јане Сандански“ Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9019/1 Претседател на Владата
12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3687.

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 114/2019), во точката 1 износот „448.479.532“ се заменува со износот „552.688.858“.

2. Во точката 2, потточка 2 износот „78.353.278“ се заменува со износот „93.353.278“.

Потточката 10 се брише.

Потточките 11 и 12 стануваат потточки 10 и 11.

Потточката 13 која станува потточка 12 се менува и гласи:

„Експропријација на Коридор VIII 152.688.858 денари

Средствата се наменети за потребите за експропријација, а со цел реализација на проектите за рехабилитација, реконструкција и изградба на Коридор VIII.

Средствата од програмата еднократно ќе бидат префрлени на наменска сметка на ЈП МЖ Инфраструктура отворена во деловна банка и истите ќе се користат континуирано во текот на годините се додека целосно не се реализираат“.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8338/1 Претседател на Владата
12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3688.

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЛНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19), табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 6			ВКУПНО:	659.808.000
Потпрограма 60	420	Стоки и услуги	Патни и дневни расходи	5.000.000
Потпрограма 60	421	Стоки и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	3.000.000
Потпрограма 60	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	300.000
Потпрограма 60	464	Субвенции и трансфери	Разни трансфери, стипендии за студенти, партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентски домови	646.508.000
Потпрограма 60	482	Капитални расходи	Други градежни работи	0.00
Потпрограма 60	483	Капитални расходи	Купување на мебел	5.000.000
	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТК			ВКУПНО:	144.294.000
Потпрограма ТК	482	Капитални расходи	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	144.294.000
	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма 11			ВКУПНО:	10.487.000
Потпрограма 11	424	Стоки и услуги	Поправки и тековно одржување	85.000
Потпрограма 11	425	Стоки и услуги	Договорни услуги	4.500.000
Потпрограма 11	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	350.000
Потпрограма 11	464	Субвенции и трансфери	Разни трансфери, стипендии за студенти роми од прв циклус на студии	5.552.000
			СЕ ВКУПНО Програма 6, Потпрограма ТК и Потпрограма 11:	814.589.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8495/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3689.

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/19), табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 5			ВКУПНО:	304.300.000
Потпрограма 50	421	Стоки и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	500.000
Потпрограма 50	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	300.000
Потпрограма 50	464	Субвенции и трансфери	Разни трансфери, стипендии за поддршка на талентирани ученици, сместување и исхрана на ученици во ученички домови, субвенционирање на музички инструменти за најдобрите ученици, покривање на трошоци за учениците и нивните ментори за учество на меѓународни научни олимпијади и покривање на трошоци за ученици кои ќе учествуваат на меѓународни школи за млади истражувачи.	253.000.000
Потпрограма 50	480	Капитални расходи	Купување на опрема и машини	500.000
Потпрограма 50	483	Капитални расходи	Купување на мебел	50.000.000
	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТИ			ВКУПНО:	30.000.000
Потпрограма ТИ	482	Капитални расходи	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	30.000.000
	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма 32			ВКУПНО:	11.520.000
Потпрограма 32	425	Стоки и услуги	Договорни услуги	200.000
Потпрограма 32	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	200.000
Потпрограма 32	464	Субвенции и трансфери	Разни трансфери	11.120.000
			СЕ ВКУПНО Програма 5, Потпрограма ТИ и Потпрограма 32:	345.820.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8502/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3690.

Врз основа на член 96 став 1 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16, 39/16 и 147/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА

I

Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 160/2019), во делот II, во табелата, во точка 1 износот „11.200.000,00“ се заменува со износот „21.200.000,00“.

Во „Вкупно“ износот „11.200.000,00“ се заменува со износот „21.200.000,00“.

II

Во делот III, во ставот 1 во воведната реченица износот „11.200.000,00“ се заменува со износот „21.200.000,00“.

Во табелата, точката 1 се менува и гласи:

1.	Пошумување на голини и ерозивни земјишта				
1.1	Во државна сопственост	ЈП „Национални шуми“	117,00 ха	85.000,00	10.000.000,00
1.2	Во приватна сопственост	Сопственици на приватни шуми	14,00 ха	85.000,00	1.190.000,00

Во „Вкупно“ износот „11.200.000,00“ се заменува со износот „21.200.000,00“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Пошумување на голини и ерозивни земјишта со садници од точка 1 потточка 1.1 од табелата, ќе се врши првенствено на локации со поголема површина и кои се во состав или во непосредна близина на постоечките шуми, а пошумување на голини и ерозивни земјишта со садници од точка 1 потточка 1.2 од табелата, ќе се врши на локации кои се поголеми од 0,50 ха.“

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8728/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3691.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ ЗА 2019 ГОДИНА

I

(1) Со оваа програма ќе се реализираат активностите за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми од општ информативен карактер.

(2) Средствата за реализација на оваа програма се утврдени со Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 211/19), раздел 040.01 - Влада на Република Северна Македонија, потпрограма 16 - Поддршка за печатење и дистрибуција на печатени медиуми, ставка 425 - Договорни услуги во износ од 50.000.000,00 денари.

II

Средствата од дел I став (2) од оваа програма ќе се користат за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми во насока на заштита на плурализмот од областа на медиумите.

III

Корисници на средствата од дел I став (2) на оваа програма се печатените медиуми од општ информативен карактер кои објавуваат содржина насочена кон непрекинато информирање на јавноста за тековните политички, економски, социјални и културни прашања.

IV

Поддршката за печатење и дистрибуција на печатените медиуми ќе се врши од предвидените средства од дел I став (2) од оваа програма така што ќе се доделат на печатените медиуми кои се издаваат на македонски јазик во висина од 50% за направените трошоци за печатење и во висина од 50% за направените трошоци за дистрибуција, а на печатените медиуми кои се издаваат на јазиците на етничките заедници во висина не помалку од 50% но не повеќе од 70% за направените трошоци за печатење и во висина не помалку од 50% но не повеќе од 70% за направените трошоци за дистрибуција, согласно доставените документиран докази за календарската 2018 година, а во зависност од бројот на поднесените барања.

V

(1) Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Генералниот секретаријат) ќе објави Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за пријавување на интерес за средствата од оваа програма.

(2) Јавниот повик се објавува во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа програма, во два дневни весници од кои во по еден од весниците кои се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и на веб-страницата на Владата на Република Северна Македонија. Јавниот повик ќе трае десет дена од денот на неговото објавување во дневните весници.

(3) Еден корисник може да поднесе само едно барање за поддршка за печатење и/или дистрибуција на печатените медиуми (во натамошниот текст: барање) за користење на средствата од оваа програма.

(4) Подносителот на барањето за учество по Јавниот повик до Генералниот секретаријат треба да поднесе:

- Пополнет образец на барање;

- Документиран докази за направените трошоци за печатење и документиран докази за направените трошоци за дистрибуција на печатениот медиум за календарската 2018 година. Како документиран докази за направените трошоци за дистрибуција се сметаат и оние што се искажани во форма на рабат на фактури. Медиумите кои самостојно го организираат и вршат печатењето и/или дистрибуцијата на медиумот, наместо фактури и испратници/приемници, како доказ доставуваат Пресметка на цената на печатењето утврдена на принципот „дофат на рака“. Цената според принципот „дофат на рака“ се утврдува од цената за печатење по страница, соодветно на бројот на страници што субјектот ја наплатува за печатење на медиум за неповрзано лице. Доколку не постои можност за ваква пресметка, цената според принципот „дофат на рака“ се утврдува од цената на печатењето и дистрибуцијата (збир на ди-

ректни трошоци за материјали, плата на директни работници, општи трошоци на производството, општи режиски трошоци утврдени според избран клуч), зголемена за вообичаената заработувачка (маржа) утврдена како просек од маржата на добивката пред оданочување на последните пет години.

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени јавни давачки за 2018 година, согласно закон;

- Потврда дека не е отворена постапка за стечај издадена од надлежен орган;

- Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација издадена од надлежен орган;

- Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

- Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- Потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност;

- Потврда за регистрација на печатениот медиум во Регистарот на издавачи на печатени медиуми од Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги;

- Писмена изјава заверена кај нотар на одговорното лице на подносителот на барањето дека печатениот медиум печател и дистрибуирал на пазарот најмалку три години до денот на објавувањето на Јавниот повик;

- Писмена изјава заверена кај нотар на одговорното лице на подносителот на барањето дека печатениот медиум последните три години до денот на објавувањето на Јавниот повик во континуитет се продавал на пазарот.

(5) Формата и содржината на образецот на барањето се дадени во Прилог кој е составен дел на оваа програма.

(6) Барањето може да се обезбеди преку интернет страницата на Владата на Република Северна Македонија: www.vlada.mk

(7) Кон барањето се приложува изјава заверена кај нотар дека барателот под морална, материјална и кривична одговорност гарантира за точноста и веродостојноста на наведените податоци во барањето и за поднесената документација.

VI

(1) За спроведување на Јавниот повик за доделување поддршка за печатење и дистрибуција на печатени медиуми, од страна на Генералниот секретаријат се формира Комисија која ќе биде составена од седум члена, и тоа: еден претставник од редот на вработените во Кабинетот на министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, еден претставник од редот на вработените во Генерален секретаријат, еден претставник од редот на вработените во Министерството за финансии, еден претставник од редот на вработените во Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, еден претставник од редот на вработените во Министерството за информатичко општество и администрација и двајца надворешни медиумски експерти од кои еден е

член на Асоцијацијата за заштита на националните печатени медиуми во Македонија (АЗНПМ) и еден е член на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ).

(2) Врз основа на добиените барања и доставената документација се врши изборот на корисниците на средства согласно оваа програма врз основа на следните критериуми:

- Печатените медиуми да имаат подмирени јавни давачки за календарската 2018 година;

- Да немаат отворена постапка за стечај;

- Да немаат отворена постапка за ликвидација;

- На печатениот медиум да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

- На печатениот медиум да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- На печатениот медиум да не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност;

- Печатените медиуми да се регистрирани во Регистарот на издавачи на печатени медиуми во Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги;

- Печатените медиуми да се печателе и дистрибуирале на пазарот најмалку три години до денот на објавувањето на Јавниот повик и

- Печатените медиуми последните три години до денот на објавувањето на Јавниот повик во континуитет да се продавале на пазарот.

(3) Комисијата по пристигнувањето на сите барања доставени за времетраење на Јавниот повик, со Записник за евалуација за исполнетите критериуми ќе го утврди бројот на пристигнати барања и ќе изготви Листа на баратели кои имаат уредна и комплетна документација. По извршената евалуација на пристигнатите барања и доставената документација од печатените медиуми, Комисијата ќе изготви Записник за евалуација и Извештај на одобрени барања на корисници на средства согласно оваа програма.

(4) Барателите кои не доставиле уредна и комплетна документација нема да бидат утврдени во Листата на баратели.

(5) По изготвениот извештај од став (3) од овој дел, Генералниот секретаријат го изготвува Договорот за поддршка помеѓу корисникот на средствата и Генералниот секретаријат и го известува барателот по писмен пат за денот на потпишување на истиот.

VII

Генералниот секретаријат заклучно до 31.1.2020 година до Владата на Република Северна Македонија ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма.

VIII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8770/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Прилог

БАРАЊЕ

за поддршка за печатење и/или дистрибуција на печатени медиуми за
2019 година

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ

НАЗИВ НА БАРАТЕЛОТ: _____

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ НА БАРАТЕЛОТ:

Адреса/Седиште: _____

Телефон / факс: _____ Емаил: _____

ПОДАТОК ЗА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НА БАРАТЕЛОТ:

Име и презиме: _____

Емаил: _____

ТРОШОЦИ НАПРАВЕНИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ _____ ВО ДЕНАРИ ВО
2018 ГОДИНА

ТРОШОЦИ НАПРАВЕНИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА _____ ВО ДЕНАРИ ВО
2018 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- Документирани докази за направените трошоци за печатење и документирани докази за направените трошоци за дистрибуција на печатениот медиум за календарската 2018 година;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени јавни давачки за 2018 година, согласно закон;
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај издадена од надлежен орган;
- Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација издадена од надлежен орган;
- Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- Потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност;
- Потврда за регистрација на печатениот медиум во Регистарот на издавачи на печатени медиуми од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
- Писмена изјава заверена кај нотар на одговорното лице на подносителот на барањето дека печатениот медиум печател и дистрибуирал на пазарот најмалку три години до денот на објавувањето на Јавниот повик и
- Писмена изјава заверена кај нотар на одговорното лице на подносителот на барањето дека печатениот медиум последните три години до денот на објавувањето на Јавниот повик во континуитет се продавал на пазарот.

_____ 2019 година

дата

_____ МП

Потпис на подносителот на барањето

место

3692.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), член 7 став (3) и став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 158/19, 181/19, 216/19 и 221/19) во делот II во табелата по подмерката 1.20. се додава нова подмерка 1.20-а. која гласи:

1.20-а.	1.20-а.	Директни плаќања за произведено и предадено грозје од сортите смедеревка, вранец, картопија, станушина, бургундец црн, жилавка и кадарка во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија
---------	---------	---

II

Во делот XV во табелата во мерката 1 во вториот ред по бројот „1.18.“ се додава нов број „1.20-а.“

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8910/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

3693.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово УП1 бр. 08-129/19 од 4 ноември 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на ул. Јане Сандански бр.64, Тетово, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ Одранска река со реф.бр.106“, со инсталирана моќност од 306 kW и со локација на КП бр.3/70, 2204/33 и 2204/4 КО Одри, општина Теарце.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на ул. Јане Сандански бр.64, Тетово,
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-227,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф.бр.106“,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.3/70, 2204/33 и 2204/4 КО Одри, општина Теарце,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 306 kW (една генераторска единица со моќност од 306 kW),
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.116.867 kWh,
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Одранска река со реф.бр.106“, УП1 бр. 08-08/17 од 30 јануари 2017 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ја доставува оваа одлука до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-129/19
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3694.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово УП1 бр. 08-131/19 од 4 ноември 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на ул. Јане Сандански бр.64, Тетово, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ Одранска река со реф.бр.105“, со инсталирана моќност од 360 kW и со локација на КП бр.3/52 КО Одри, општина Теарце.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на ул. Јане Сандански бр.64, Тетово,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-226,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-ла „МХЕЦ Одранска река со реф.бр.105“,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.3/52 КО Одри, општина Теарце,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 360 kW (една генераторска единица со моќност од 360 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.260.945 kWh,

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Одранска река со реф.бр.105“, УП1 бр. 08-60/16 од 13 октомври 2016 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ја доставува оваа одлука до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно

планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-131/19
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3695.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово УП1 бр. 08-128/19 од 4 ноември 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на ул. Јане Сандански бр.64, Тетово, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Одранска река со реф.бр.106“, со инсталирана моќност од 306 kW и со локација на КП бр.3/70, 2204/33 и 2204/4 КО Одри, општина Теарце.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на ул. Јане Сандански бр.64, Тетово,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-227,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ Одранска река со реф.бр.106“,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.3/70, 2204/33 и 2204/4 КО Одри, општина Теарце,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 306 kW (една генераторска единица со моќност од 306 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.116.867 kWh,

- датум на престанок на важење на ова решение: 19 ноември 2039 година.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-128/19
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3696.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово УП1 бр. 08-130/19 од 4 ноември 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на ул. Јане Сандански бр.64, Тетово, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроеле-

лектроцентралата „МХЕЦ Одранска река со реф.бр.105”, со инсталирана моќност од 360 kW и со локација на КП бр.3/52 КО Одри, општина Теарце.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на ул. Јане Сандански бр.64, Тетово,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-226,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ Одранска река со реф.бр.105”,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.3/52 КО Одри, општина Теарце,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 360 kW (една генераторска единица со моќност од 360 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.260.945 kWh,

- датум на престанок на важење на ова решение: 19 ноември 2039 година.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-130/19
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 3697.

Врз основа на 78 став 1 т. ж) в.в. со член 71 став 1 точка б), од Законот за извршување („Службен весник на РСМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ на седница на ден 7.11.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

СЕ БРИШЕ ОД ИМЕНИК НА ИЗВРШИТЕЛИ Благој Панов од Кочани со адреса на живеење на ул. Цар Самоил бр. 11, Кочани и ЕМБГ 0510955493042 упишан во Именикот на извршители при Комората на извршители на РМ како извршител под реден број 74.

Ова решение влегува во сила на ден 31.10.2019 година.

Образложение

На ден 16.12.2009 година со Решение на Министерот за правда бр.09-5337/1 лицето Благој Панов беше именувано за извршител на подрачјето на Основен суд Кочани, Основен суд Берово, Основен суд Винаца и Основен суд Делчево. Врз основа на чл. 33 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на Р. Македонија“ бр.35/05, 50/2006, 129/06, 8/08 и 83/09), извршен е упис на извршител Благој Панов во Именикот на извршители што се води од страна на Управниот одбор при Комората на извршители на РМ како извршител под реден број 74.

На ден 31.10.2019 година со Решение бр. 09-4573/2, со кое Министерот за правда како надлежен орган согласно чл. 71 став 1 точка б) и став 2 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), донесува решение за престанок на должноста извршител Благој Панов именуван за извршител на подрачјето на Основен суд Кочани, Основен суд Берово, Основен суд Винаца и Основен суд Делчево, со датум на престанокот на должноста на ден 31.10.2019 година, поради навршување на 64 години возраст согласно закон.

Комората на извршители на РСМ, во рамки на своите овластувања, на ден 07.11.2019 година врз основа на член 78 став 1 т. ж) од ЗИ, спроведе бришење на извршител Благој Панов од Именикот на извршители кој го води Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ, со што на истиот му престануваат сите обврски спрема Комората на извршители на РСМ.

Согласно горенаведеното, Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ, одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: против оваа одлука извршителот има право на правна заштита со поведување на управен спор пред Управен суд на РМ во рок од 30 дена по прием.

Бр. 03-562/2
7 ноември 2019 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател на Управен одбор,
Зоран Димов, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019237